

## НАЦРТ

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) член 22-а од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 244/19) и член 45, став 13 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот,

Советот на Општина Велес на седницата одржана на \_\_\_\_ .11. 2022 година ја донесе следната

## ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ВО ОБЛАСТА НА СПОРТОТ ВО 2023 ГОДИНА

### I ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во градот;
- Создавање услови за реализирање на спортско-рекреативни активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спортот;
- Афирмација на Општина Велес во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности;
- Афирмација на сите спортски клубови и поединци кои постигнуваат успех во државата и надвор од неа.

### II АКТИВНОСТИ

За реализација на целите на оваа Програма, Општина Велес ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова, активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на континуитетот на традиционалните спортски манифестации, развивање на масовниот спорт, поддржување на екипи и поединци кои постигнуваат врвни резултати и го афирмираат Велес во државата и надвор од неа, како и за развој и поддршка на спортовите во подем.

<b>Програма за активностите на Општина Велес во областа на спортот за 2023 година</b>		
	<b>НАЗИВ</b>	<b>Предвидени средства</b>
<b>1</b>	<b>СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ</b>	<b>1.650.000,00</b>
1.1	Поддршка на спортски турнири и натпревари	600.000,00
1.2	Вардарска регата „Гемиџии“	150.000,00
1.3	Меѓународен Велешки пливачки маратон	300.000,00
1.4	Атлетски маратон	150.000,00
1.5	Избор на најдобар спортист и спортска екипа за 2023 година	50.000,00
1.6	Поддршка на ендуро-трка	50.000,00
1.7	Поддршка на мотособир	300.000,00
1.8	Непредвидени спортски манифестации	50.000,00
<b>2</b>	<b>ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ СОЈУЗИ</b>	<b>410.000,00</b>
2.1	Поддршка Сојуз на училишни спортови	50.000,00
2.2	Поддршка на општински фудбалски сојуз	300.000,00
2.3	Организирање и учество на општински, регионални и државни првенства на инвалидизирани лица	60.000,00
<b>3</b>	<b>ПОДДРШКА НА СПОРТОТ ВО ГРАДОТ</b>	<b>3.250.000,00</b>
3.1	Поддршка на квалитетен спорт - надомест за користење на спортски објекти	1.700.000,00
3.2	Поддршка на младински екипи - надомест за користење на спортски објекти	350.000,00
3.3	ГОК „Борец“	300.000,00
3.4	Кошаркарски клуб „Борец – Баскет“	150.000,00
3.5	МРК „Борец 1950“	150.000,00
3.6	ФК „Борец 1919“	150.000,00
3.7	ЖФК „Борец“	300.000,00
3.8.	Поддршка на спортисти за учество на балкански, европски и светски првенства и олимписки игри	150.000,00
<b>4</b>	<b>ИНВЕСТИЦИИ</b>	<b>1.500.000,00</b>

	Реконструкција на спортски терени	1.500.000,00
<b>ВКУПНО</b>		<b>6.810.000,00</b>

### III ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Велес од соодветни спортски сојузи во државата, од Агенцијата за млади и спорт, од спонзорства и донации.

### IV ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Освен со финансиски средства, Општина Велес спортските манифестации ќе ги помага и со:

- Почесно покровителство;
- Доделување награди и признанија;
- Обезбедување стручна, техничка и други видови помош;
- Учество на промотивни и протоколарни средби;
- Организирање кампањи за промовирање на здравиот начин на живот;
- Организирање анкети за да се утврди јавниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

### V ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Велес“ и ќе биде дадена на јавна расправа.

Претседател  
на Советот на Општина Велес  
Зоран Љутков с.р.

## Образложение

Нацрт-програмата за активностите на Општина Велес во областа на спортот во 2023 година претставува континуитет од Програмата за 2022 година. Нацрт-документот е првично планирање на активностите во оваа област, а конечната Предлог-програма ќе содржи во себе забелешки, сугестии и насоки што ќе произлезат од Советот на Општина Велес и јавните расправи со институциите, граѓанските организации и месните и урбани заедници.

За спортските манифестации кои би се одржале во 2023 година предвидени се финансиски средства во висина од 1.650.000,00 денари со кои ќе се поддржат повеќе спортски манифестации.

Во точка 2 се предвидени финансиски средства во висина од 410.000,00 денари, наменети за поддршка на Сојузот на училишни спортови, општинскиот фудбалски сојуз и организирање и учество на општински, регионални и државни првенства на инвалидизирани лица.

Во точка 3 предвидени се финансиски средства во висина од 3.250.000,00 денари кои се наменети за надомест за користење на спортски објекти, поддршка на клубови и поддршка за учество на првенства и натпревари на спортисти од Општина Велес.

Во точка 4 се финансиските средства во висина од 1.500.000,00 денари кои се предвидени за реконструкција на спортските терени на територија на Општина Велес.

Општина Велес во континуитет создава услови за спроведување на активностите на спортските здруженија и клубови, со што се придонесува кон збогатување на спортско-рекреативниот живот во градот за сите спортисти, рекреативци и љубители на спортот. Преку реализацијата на своите активности, поединците, спортските здруженија и клубови вршат афирмација на градот и општината, на локално, национално и интернационално ниво.